

| Податоци за плати и надоместоци објавени на              |         | 23.1.2023        |                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Минимална плата согласно Закон за минимална плата        |         |                  |                                                     |
| Минимална нето плата до плата за 2.2023                  | 18.025  |                  | согласно посл. под. за ДЛД, даноч. намал. и придон. |
| Минимална бруто плата до плата за 2.2023                 | 26.422  |                  | пропишано со Закон за минимална плата               |
| Лично даночно намалување (согласно ЗДЛД)                 |         |                  |                                                     |
| Месечно по лице за цело работно време за 2023            | 9.038   |                  |                                                     |
| Годишно даночно намалување по лице за 2023               | 108.456 |                  |                                                     |
| Нето плати                                               |         |                  |                                                     |
| Просечна нето плата 9.2022 (ДЗС)                         | 32.553  |                  |                                                     |
| Просечна нето плата 10.2022 (ДЗС)                        | 33.104  |                  |                                                     |
| Просечна нето плата 11.2022 (ДЗС)                        | 33.011  |                  |                                                     |
| Просечна нето плата од последни 3 месеци                 | 32.890  |                  |                                                     |
| Просечна нето плата од мината година (2021)              | 28.718  |                  | податок достапен во февруари тековната година       |
| Бруто плати                                              |         |                  |                                                     |
| Просечна бруто плата 9.2022 (ДЗС)                        | 48.744  |                  |                                                     |
| Просечна бруто плата 10.2022 (ДЗС)                       | 49.585  |                  |                                                     |
| Просечна бруто плата 11.2022 (ДЗС)                       | 49.397  |                  |                                                     |
| Просечна бруто плата од последни 3 месеци                | 49.243  |                  |                                                     |
| Просечна бруто плата од мината година (2021)             | 42.887  |                  | податок достапен во февруари тековната година       |
| Просечна бруто плата објавена во јануари тековна година  | 49.397  |                  | податок достапен во јануари тековната година        |
| Придонеси                                                |         |                  |                                                     |
| Најниска основа за придонеси                             | 24.699  | 50%              | од просечна плата објавена во јануари               |
| Најниска основа за придонеси самовработени интелектуални | 49.397  |                  | просечна плата објавена во јануари                  |
| Највисока основа за придонеси                            | 790.352 | 16               | просечни плати од плата објавена во јануари         |
| Највисока основа за придонеси кај самовработени          | 592.764 | 12               | просечни плати од плата објавена во јануари         |
| Придонеси во % за 2022                                   |         | Максимален износ |                                                     |
| ПИО                                                      | 18,80%  | 148.586          | 4.643                                               |
| ЗО                                                       | 7,50%   | 59.276           | 1.852                                               |
| Доп. ЗО                                                  | 0,50%   | 3.952            | 123                                                 |
| Невраб.                                                  | 1,20%   | 9.484            | 296                                                 |
| ВКУПНО                                                   | 28,00%  | 221.298          | 6.914                                               |

Кonto Профит - Ваш компас на патот кон успехот | profit.com.mk | konto@profit.mk

| Регрес                                                                               |        |          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|
| Минимален нето регрес по ОКДПСОС                                                     | 13.156 | 40%      | од просечна нето плата од последени 3 месеци |
| Данок на личен доход на минимален регрес                                             | 1.462  | 11,1111% | пресметана стапка ДЛД                        |
| Минимален бруто регрес по ОКДПСОС                                                    | 14.618 |          |                                              |
| Максимален бруто регрес (нето + ДЛД) кој е признат расход                            | 39.518 | 80%      | од просечна бруто плата на ден на исплатата  |
| Данок на личен доход на максим. регрес кој е признат расход                          | 3.952  | 10%      | пропишана стапка ДЛД                         |
| Максимален нето регрес кој е признат расход                                          | 35.566 |          |                                              |
| Останати минимални исплати по ОКДПСОС                                                |        |          |                                              |
| Дневница за службен пат во МКД (над 12 часа)                                         | 2.631  | 8%       | од просечна нето плата од последени 3 месеци |
| Надомест одвоен живот                                                                | 19.734 | 60%      | од просечна нето плата од последени 3 месеци |
| Надомест за смрт на вработен                                                         | 98.669 | 3        | просечни нето плата од последени 3 месеци    |
| Надомест за смрт на сопруг(а), деца или родители кои живеат во иста семејна заедница | 65.779 | 2        | просечни нето плата од последени 3 месеци    |
| Помош за елементарни непогоди                                                        | 32.890 | 1        | просечна нето плата од последени 3 месеци    |
| Отпремнина при одење во пензија                                                      | 65.779 | 2        | просечни нето плата од последени 3 месеци    |
| Организирана исхрана по лице                                                         | 5.744  | 20%      | од просечна нето плата од мината година      |
| Јубилејна награда за 10 години кај ист работодавач                                   | 32.890 | 1        | просечна нето плата од последени 3 месеци    |
| ДЛД за минимална јубилејна                                                           | 3.654  | 11,1111% | пресметана стапка ДЛД                        |
| Бруто јубилејна награда                                                              | 36.544 |          |                                              |
| Надомест за непрекината боледување 6 месеци                                          | 32.890 | 1        | просечна нето плата од последени 3 месеци    |
| ДЛД за надомест за непрекинато боледување                                            | 3.654  | 11,1111% | пресметана стапка ДЛД (прва скала)           |
| Бруто надомест за непрекинато боледување                                             | 36.544 |          |                                              |

До  
минимал  
ен износ  
ослободе  
ни од  
ДЛД

Се  
оданочув  
аат со  
ДЛД

| Месечни надоместоци на членовите на органите на управување кои се признат расход                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надоместоци на членови на органите на управување: месечниот надоместок (паушал), надоместоците за патни и дневни трошоци (брuto износ со вклучен ДЛД)                                                                                                                                                                                                               | 21.443 | 50% | од просечната брuto плата за претходната година (податок достапен во февруари во тековната година) * |
| <b>Максимална уплата на премија за животно осигурување и во трет столб која е признат расход (но од 2023 година се даночи со ДЛД како доход од осигурување / доход од работа)</b>                                                                                                                                                                                   |        |     |                                                                                                      |
| Признат расход за целите на данокот на добивка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85.773 | 2   | просечни брuto плати за минатата година (податок достапен во февруари во тековната година)           |
| <b>Максимална уплата на премија за доброволно здравствено осигурување која е признат расход (но од 2023 година се даночи со ДЛД како доход од осигурување)</b>                                                                                                                                                                                                      |        |     |                                                                                                      |
| Признат расход за целите на данокот на добивка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42.887 | 1   | просечни брuto плати за минатата година (податок достапен во февруари во тековната година)           |
| * Трошоците по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управување над 50% од просечната месечна брuto плата исплатена во претходната година во Република Македонија, при што како надоместоци на членови на органите на управување се сметаат месечниот надоместок, односно паушал, надоместоците за патни и дневни трошоци се непризнат расход. |        |     |                                                                                                      |
| Останато: надоместок за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно е непризнат расход и се оданочува со ДЛД (доход од работа).                                                                                                                                                                                   |        |     |                                                                                                      |
| Останато: трошоците за нето износот на примањата по основ на деловна успешност (член 27 од ОКДПСОС) над износот на кој се пресметани придонеси согласно со законот за придонеси од задолжително социјално осигурување се непризнат расход.                                                                                                                          |        |     |                                                                                                      |